



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

„Службен гласник на Општина Куманово“ Излегува по потреба – Издавач: Општина Куманово Тел. 423-505 Одговорен уредник: Милена Ѓукиќ	Година LXIV Број 12 Куманово 4 ноември 2019 г.	Претплата за 2019 година изнесува 2.000 денари. трезорска с-ка 100-0000000630-95 с-ка на буџетски корисник 7410140525630-18 приходна шифра 725939
--	--	---

659.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок

за објавување на Одлука за донесување на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“ и ул. „Страшко Симонов“ - Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за донесување на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“ и ул. „Страшко Симонов“ - Општина Куманово, Бр. 09-7009/34, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 01 ноември 2019 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-7725/1
1 ноември 2019 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

660.

Врз основа на член 39 став 1 и 5 и член 41 став 5 алинеа 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 01 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

за донесување на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“ и ул. „Страшко Симонов“ - Општина Куманово

Член 1

Со оваа Одлука се донесува Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Тоде Мендол“, дел од Урбан блок 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“, ул. „Страшко Симонов“ – Општина Куманово, (2016-2021), со површина од 23333,30 м² е изработен од Друштво за просторно и урбанистички планови инжинеринг и др. „УРБАН ГИС“ ДОО Куманово со тех. бр. У-01/16 од октомври 2019 година.

Член 2

Составен дел на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Тоде Мендол“, дел од Урбан блок 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“, ул. „Страшко Симонов“ – Општина Куманово, (2016-2021), со површина од 23333,3008 м² Куманово се

- текстуален дел и графички дел со параметри за спроведување на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“ и ул. „Страшко Симонов“
- Согласно од Министерство за транспорт и врски-Скопје бр.24-8683/2 од 31.10.2019 год.
- Извештај од јавна презентација и јавна анкета бр.21-УП1-2288 од 02.09.2016 год.
- Извештај од повторна јавна презентација и јавна анкета бр.21-2225/5 од 10.05.2019 год.

Член 3

Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Тоде Мендол“, дел од Урбан блок 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“, ул. „Страшко Симонов“ – Општина Куманово, техничка документација бр. У-01/16, по извршено дигитално преклопување од страна на Агенцијата за катастар на недвижности го спроведува Секторот за урбанизам при Општина Куманово.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 7009/34
1 ноември 2019 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургаشانска, с.р.

661.

Врз основа на член 50, став 1, точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Р.М., Бр.05/02), член 109, став 6 и член 115, став 1 од Законот за

основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ Бр. 161/19), Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

РЕШЕНИЕ

за констатирање престанок на мандатот - Директор на Општинско Основно Училиште „Магдалена Антова“ - Куманово

1. Мандатот на Директор на Општинско Основно Училиште „Магдалена Антова“ - Куманово, **Жарко Димитријевиќ**, престанува поради истек на мандатот за кој е избран;
2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на Градоначалникот на Општина Куманово за избор на директор на ООУ „Магдалена Антова“ Куманово, Бр.08-УП1-6217 од 22.10.2015 година.
3. Решението стапува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува со 22.10.2019 година и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-УП1-6217 од 22.10.2015 год., Жарко Димитријевиќ беше избран за директор на ООУ „Магдалена Антова“ Куманово, со мандат од 4 години. Согласно одредбите од Законот за основното образование за периодот на траењето на мандатот на директор на основно училиште и за надлежностите на Градоначалник на Општина, Градоначалникот на Општина Куманово одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: На ова Решение дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на добивањето, до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Бр.08-УП1-2982
18 октомври 2019 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевиќ, с.р.

662.

Врз основа на член 50, став 1, точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Р.М., Бр.05/02), член 109, став 6 и член 115 став 1 и 14 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија., Бр. 161/19), а по предлог на Училишниот Одбор на ООУ „Магдалена Антова“ Куманово, бр.04-199/5 од 10.10.2019 година, и заведен во деловодниот протокол на Општина Куманово под бр.08-УП1-2982 од 10.10.2019 година, Градоначалникот на Општина Куманово донесе

РЕШЕНИЕ

за избор на директор на Општинско Основно Училиште „Магдалена Антова“ Куманово

1. За директор на Општинско Основно Училиште „Магдалена Антова“ Куманово се избира **Жарко Димитријевиќ**, досегашен директор на ова училиште;

2. Мандатот на Директор од точка 1 на ова Решение, трае четири години;
3. Решението стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 22.10.2019 година и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово бр.08-УП1-2982 од 06.08.2019 година, Училишниот Одбор на ООУ „Магдалена Антова“ Куманово, објави јавен оглас за избор на директор на ова училиште. По спроведената постапка, утврдена со член 115 од Законот за основното образование, Училишниот Одбор на ООУ „Магдалена Антова“ Куманово достави Предлог бр. Бр.04-199/5 од 10.10.2019 година и заведен во деловодниот протокол на Општина Куманово под бр.08-УП1-2982 од 10.10.2019 година за еден кандидат за избор на директор на ова училиште, и тоа за: Жарко Димитријевиќ.

Констатирајќи дека претходната постапка е водена согласно закон, како и утврдувајќи дека предложениот кандидат ги исполнува условите за директор на општинско основно училиште, Градоначалникот на Општина Куманово одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на добивање до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Бр.08-УП1- 2982
18 октомври 2019 година
Куманово
663.

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

Врз основа на чл. 50 ст. 1 т. 16, од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.05/02), одредбите од Законот за општата управна постапка („Сл. весник на Р.М.“ бр.124/15и 65/18), а во врска со чл. 109 ст.3 од Законот за основното образование („Сл. весник на Р.С.М.“ бр. 161/19), Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за прекин на постапката за избор на директор на
Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ Куманово**

1. **СЕ ПРЕКИНУВА** постапката за избор на директор на Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ Куманово, по Одлука за објавување на конкурс за избор на директор донесена од страна на Училишниот одбор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, со бр. 02-331/1 од 30.08.2019 година, а врз основа на Решението на Градоначалникот на Општина Куманово за објавување на јавен оглас за избор на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, бр.08-УП1-2983 од 06.08.2019 година.
2. Градоначалникот на Општина Куманово во рок од 3 дена од стапувањето во сила на овој Заклучок ќе донесе Решение за поништување на Решението за објавување на јавен оглас за избор на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, бр.08-УП1-2983 од 06.08.2019 година.

3. Градоначалникот на Општина Куманово ќе донесе Решение за распишување на нов јавен оглас за избор на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово.
4. Заклучокот и Решението од точка 2 на овој Заклучок да се достави до Училишниот одбор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, кој истиот треба да го разгледа во рок од 5 дена по добивањето, и за тоа да ги извести кандидатите од јавниот оглас за избор на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово.
5. Заклучокот стапува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Образложение

Согласно чл.132 ст.3 од Законот за основно образование („Сл. весник на Р.М.“ бр.103/08, 48/09, 53/09, 82/09, 88/09, 33/10, 112/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), Градоначалникот на Општина Куманово донел Решение за објавување на јавен оглас за избор на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, бр.08-УП1-2983 од 06.08.2019 година.

Во моментот на донесување на Одлука за објавување на конкурс за избор на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово бр. 02-331/1 од 30.08.2019 г. од страна на Училишниот одбор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово важи Законот за основно образование објавен во „Сл. весник на Р.С.М “ бр.161/19.

По спроведената постапка, Училишниот одбор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, до Градоначалникот на Општина Куманово доставил Предлог за именување на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, бр.02-356/1 од 08.10.2019 година и заведен во деловодниот протокол на Општина Куманово под бр.08-УП1-2983 од 08.10.2019 година, со кој предлага еден кандидат за избор на директор на ова училиште приложувајќи ги и сите списи од спроведената постапка во негова надлежност.

Разгледувајќи ги училишните акти и списите од спроведената постапка од страна на Училишниот одбор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, во својство на првостепен орган во постапката, констатира повреда на законските одредби, и тоа повреда на чл. 109 ст. 3 од Законот за основното образование („Сл.весник на Р.С.М“ бр.161/19).

Во чл. 109 ст.3 од Законот за основното образование е утврдено дека ***„за директор на основно училиште може да се избере лице кое има најмалку високо образование и кое ги исполнува условите за наставник или стручен соработник во основно училиште и ако има најмалку пет години работно искуство во воспитно-образовната работа, положен испит за директор, во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, да има соодветен сертификат, не постар од пет години, за познавање на англискиот јазик ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) - најмалку 30 бода, ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 3 бода, БУЛАТС (BULATS) - најмалку 20 бода или КЕТ (KET) (Cambridge English) - положенили АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“***

Од доставените училишни акти и списи до Градоначалникот на Општина Куманово, констатирано е дека предложениот кандидат за избор на директор на училиштето, не поседува еден од сертификатите за познавање на англиски јазик конкретно наведени во

горецитираниот член од Законот за основно образование, како еден од посебните услови кој треба да го исполни директорот на основното училиште.

Врз основа на горенаведеното, а поради констатирана повреда на утврдените законски одредби за начинот на спроведување на јавниот оглас за избор на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Правна поука: Против овој Заклучок, незадоволната страна може да изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на доставувањето.

Бр.08-УП1-2983
18 октомври 2019 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

664.

Врз основа на чл. 50 ст. 1 т. 16 и чл. 63 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ Бр.05/02), одредбите од Законот за општата управна постапка („Сл. весник на Р.М.“ Бр.124/15 и 65/18) и Заклучокот на Градоначалникот на Општина Куманово за прекин на постапката за избор на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово бр.08-УП1-2983 од 18.10.2019 г., Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

РЕШЕНИЕ

за поништување на Решението за објавување на јавен оглас за избор на директор на Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ Куманово

1. **СЕ ПОНИШТУВА** Решението за објавување на јавен оглас за избор на директор на Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ Куманово, бр.08-УП1-2983 од 06.08.2019 година;
2. Со поништувањето на Решението од точка 1., се поништуваат сите дејствија што тоа ги произвело;
3. Решението стапува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“;

Образложение

Градоначалникот на Општина Куманово, согласно чл. 132, ст. 3 од Законот за основното образование („Сл. весник на Р.М.“ бр. 103/08, 48/09, 53/09, 82/09, 88/09, 33/10, 112/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), донел Решение за објавување на јавен оглас за избор на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, бр.08-УП1-2983 од 06.08.2019 година.

По спроведената постапка, Училишниот одбор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, до Градоначалникот на Општина Куманово доставил Предлог за именување на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, бр.02-356/1 од 08.10.2019 година и заведен во деловодниот протокол на Општина Куманово под бр.08-УП1-2983 од 08.10.2019 година, со

кој предлага еден кандидат за избор на директор на ова училиште приложувајќи ги и сите списи од спроведената постапка во негова надлежност.

Во моментот на донесување на Одлука за објавување на конкурс за избор на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово бр. 02-331/1 од 30.08.2019 г. од страна на Училишниот одбор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово важи Законот за основно образование објавен во „Сл. весник на Р.С.М“ бр.161/19.

Констатирајќи дека во постапката, Училишниот одбор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, направил повреда на законските одредби од чл. 109 ст. од Законот за основното образование („Сл.весник на Р.С.М“ бр. 161/19), Градоначалникот на Општина Куманово, во својство на првостепен орган во постапката, констатира дека спроведената постапка од страна на Училишниот одбор на ова училиште не е спроведена во согласност со Законот за основно образование, а од причини наведени во Заклучокот за прекин на постапката за избор на директор на ова училиште, наведен во преамбулата на ова Решение.

Согласно горенаведеното, Градоначалникот на Општина Куманово, одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Правна поука: Против ова Решение, незадоволната страна може да изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на доставувањето.

Бр.08-УП1-2983
18 октомври 2019 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

665.

Врз основа на член 50, став 1, точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Р.М., Бр.05/02), член 108 и 115 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија бр.161/19), а во врска со Заклучокот за прекин на постапката за избор на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово Бр.08-УП1-2983 од 18.10.2019 г. и Решение за поништување на Решението за објавување на јавен оглас за избор на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово Бр.08-УП1-2983 од 18.10.2019 г. на Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на јавен оглас за избор на директор на Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ Куманово

1. Училишниот одбор на Општинското Основно Училиште „Наим Фрашери“ Куманово, да објави јавен оглас за избор на директор на ова училиште;
2. Во јавниот оглас објавен во јавните гласила да се утврдат условите кои треба да ги исполнува кандидатот за директор на основно училиште, потребната документација, времето на траењето на огласот и рокот во кој ќе се изврши изборот.
3. Јавниот оглас да се објави во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Северна Македонија, од кои еден од весниците кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

4. По објавувањето на јавниот оглас од ова Решение, Градоначалникот на Општина Куманово писмено да биде известен за објавениот јавен оглас.
5. Решението стапува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр.08-УП1-3937
21 октомври 2019 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

666.

Врз основа на член 50, став 1, точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Р.М., Бр.05/02), член 109, став 6 и член 115, став 1 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ Бр. 161/19), Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

РЕШЕНИЕ

за констатирање престанок на мандатот - Директор на
Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ - Куманово

1. Мандатот на Директор на Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ - Куманово, Мухамет Зеќири, престанува поради истек на мандатот за кој е избран;
2. Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението на Градоначалникот на Општина Куманово за избор на директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, Бр.08-УП1-6216 од 22.10.2015 година.
3. Решението стапува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува со 22.10.2019 год. и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-УП1-6216 од 22.10.2015 година, Мухамет Зеќири беше избран за директор на ООУ „Наим Фрашери“ Куманово, со мандат од 4 години. Согласно одредбите од Законот за основното образование за периодот на траењето на мандатот на директор на основно училиште и за надлежностите на Градоначалник на Општина, Градоначалникот на Општина Куманово одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: На ова Решение дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на добивањето, до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Бр.08-УП1-2983
21 октомври 2019 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

667.

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр.05/02), член 118 став 1 и 4 од Законот за основното образование („Службен весник на Р.С.М. Бр.161/19), Градоначалникот на Општина Куманово донесе

РЕШЕНИЕ

за именување на вршител на должност - директор на
Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ Куманово Куманово

1. **СЕ ИМЕНУВА Мухамет Зеќири**, досегашен директор на ова училиште, за вршител на должност - директор на Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ Куманово;
2. Мандатот на вршител на должност -директор на училиштето од точка 1, трае до изборот на директор на училиштето, но не подолго од шест месеци од денот на неговото именување;
3. Решението влегува во сила од 22.10.2019 година и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово, беше констатиран престанок на мандатот на директор на Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ Куманово, поради истек на мандатот. Согласно член 118, став 1 од Законот за основно образование, Градоначалникот во рок од три дена од разрешувањето на директорот, именува Вршител на должност-директор на училиштето. Поради прекин на постапката за јавен оглас за избор на директор на ООУ„Наим Фрашери“ Куманово, и постапувајќи согласно наведениот Закон, Градоначалникот на Општина Куманово, одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Правна поука: На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на добивање до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Бр.08-УП1-2983
21 октомври 2019 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

СОДРЖИНА

- 659.** Заклучок за објавување на Одлука за донесување на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“ и ул. „Страшко Симонов“ - Општина Куманово..... 677
- 660.** Одлука за донесување на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат помеѓу бул. „Трета МУБ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“ и ул. „Страшко Симонов“ - Општина Куманово..... 677
- 661.** Решение за констатирање престанок на мандатот - Директор на Општинско Основно Училиште „Магдалена Антова“ – Куманово..... 678
- 662.** Решение за избор на директор на Општинско Основно Училиште „Магдалена Антова“ – Куманово..... 679
- 663.** Заклучок за прекин на постапката за избор на директор на Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ – Куманово..... 680
- 664.** Решение за поништување на Решението за објавување на јавен оглас за избор на директор на Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ – Куманово..... 681
- 665.** Решение за објавување на јавен оглас за избор на директор на Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ – Куманово..... 682
- 666.** Решение за констатирање престанок на мандатот - Директор на Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ – Куманово..... 683
- 667.** Решение за именување на вршител на должност - директор на Општинско Основно Училиште „Наим Фрашери“ Куманово Куманово 683